

ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021/22
16.9.2022-22.9.2022

ден	датум	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Пред.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф.1 - макс. 8 студенти (усно)	Мал Амф.2 - макс. 8 студенти (усно)	Кабинет/ Online	Кабинет/ Online	Кабинет/ Online
понеделник	16-Sep	09.00 -11.00	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право - (Група 3) - проф. д-р Ј. Христовска-Трајковска и проф. д-р М. Ристовска од 10 часот, Уставно право - (група 2)	Трудовое право - Проф. д-р Лазар Јовевски	Политички систем (1 група) -	Трудовое право - Проф. д-р Александар Ристовски	ГПП - од 10-12 часот - проф. д-р Зороска Камилоска, проф. д-р Ракочевски, писмено со физичко присуство. Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стеčajна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Ракочевски, писмено, со физичко присуство	Историја на право - (3 група), Совр. макс. историја англ. проф. д-р Докичовски - испитот ќе се одржи на 4.7. во 9 часот, усмено со физичко присуство	ГПП - од 10-12 часот - проф. д-р Зороска Камилоска, проф. д-р Ракочевски, писмено со физичко присуство	Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стеčajна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Ракочевски, писмено, со физичко присуство	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	ОЈ, ПоС, Н - Јавна администрација (физичко присуство, писмен испит), Методологија на политички науки	Предмети кај проф. д-р Владимир Божиновски - Темпус канцеларија за политички устружувања	Институти на јавното и приватното право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Пржека, online полагање - Microsoft Teams)	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржека, online полагање - Microsoft Teams)
		12.00 - 14.00			Трудовое право - Проф. д-р Лазар Јовевски	Политички систем (1 група) -	Трудовое право - Проф. д-р Александар Ристовски	Вовед во наука за политика (групи на македонски и англиски јазик) и изборни / опциони предмети кај проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева - Microsoft teams /усно	Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стеčajна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Ракочевски, електронски усно преку Microsoft Teams,	Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стеčajна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Ракочевски, електронски усно преку Microsoft Teams,	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	НС - Европски интеграции	Историја на правото - 2 група - проф. д-р Мелниа Гризо - online на Ms. Teams		Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржека, online полагање - Microsoft Teams)	
		15.00 - 17.00	Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)		Трудовое право - Проф. д-р Лазар Јовевски	Политички систем (1 група) -	Трудовое право - Проф. д-р Александар Ристовски	ГП - применета програма ГП/СП (писменоonline полагање - Microsoft Teams)	Историја на правото (група)	ПоС - Современа македонска историја		Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, усно полагање)	ГП - применета (ГП/СП) online полагање - Microsoft Teams)	НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неѓиќ		ПоС - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)
недела	17-Sep															
недела	18-Sep															
		09.00 -11.00	Вовед во правото - сите студии кај Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц.Руменов, во живо писмено	МПП (испит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц.Руменов, во живо писмено	Административно право (писмено во живо) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет	Уставно право (1 група)	НС - Современа европска и македонска историја	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Заравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Историја на правото - проф. д-р М. Гризо во 10 часот на Microsoft Teams	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неѓиќ				Криминологија, Пенологија, Социјална палологија, Виктимологија, проф. Александар Груевска Дракулески (Microsoft Teams)	

00	19-Sep	12.00 - 14.00		МПП (ислит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц.Руменов , во живо писмено	МПП (ислит) проф. Дескоски, проф. Доковски, доц.Руменов , во живо писмено		Уставно право (1 група)	НС - Реторика	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)		ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бановска Недик	Пос - Политичка филозофија (писмено полагање во живо)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста		ОЈ, Пос, НС - Меѓународни политички односи (електронски)	Вовед во право на ЕУ (проф. д-р Милана Ценеска, онлајн на Teams од 12 часот)
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - сите студии кај Проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)			Уставно право (1 група)	НС - Политички систем	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бановска Недик	ОЈ - Јавно Мислење	НС - Јавно мислење	ОЈ - Социопсихолошки аспекти на ОЈ	НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бановска Недик	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општено право, Потрошачко право, Конкурентско право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)		
впорник	20-Sep	09.00 - 11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бановска Недик во живо писмено	Семејно право и наследно право		Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кравчиќ-Бајрам-електронски)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски		Граѓанско право - применета програма				Финансово право - проф.Максимовска Стојкова, проф.Зэфирски, доц.Мешовска Косева ПИСМЕН ИСПИТ ВО ЖИВО со почеток од 10:30-12 часот	Пос - Применета политика (електронски)	Свадно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	Свадно право (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Семејно право и наследно право (online усно на Microsoft Teams)		Пос - Политички теории (писмено полагање во живо) Политики на проширување на ЕУ (писмено полагање во живо)	НС - Современа историја		ОЈ - Европска интеграција на РСМ		Пос - Современи политички теории на Ms. Teams	НС - Комуникација	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право (online усно на Microsoft Teams)	Свадно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)		
		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бановска Недик во живо писмено	Семејно право и наследно право (online усно на Microsoft Teams)		НС - Слобода на изразување	НС - Новинарски жанрови (во живо усно)			Пос - Цивилно општество (писмено полагање во живо)		ОЈ - Основи на менаџмент	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право (online усно на Microsoft Teams)	Свадно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	Мастер испити кај проф. д-р Родна Живковска и проф. д-р Тина Пржеска (СПЗ, ЕКП, ЗП, ЛП) online полагање - Microsoft Teams	

среда	21-Сеп	09.00 - 11.00	КПП - проф. Лажетий - во живо, усмено, проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - во живо, усмено, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетий, Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП. Основни институти на јавно и приватно право - проф. Мисоски				Англиски јазик(О) и Правни студии) кај проф. д-р Зорица Трајкова (писмено, физичко присуство) во 10 часот	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо, НС - Македонски јазик и новинарска стилистика, да ја исконтактираат професорната на мејлот: stofoska@yahoo.com	Пос - Политички систем - (писмен испит во живо) Пос - Политички партии и интересовни групи Проф. д-р Караќамишева - (електронско полагање - Microsoft Teams) проф. д-р Спасеновски (усно полагање во живо) Доц. д-р Кртолица (писмено полагање во живо) ОЈ - Политички систем - Проф. д-р Караќамишева - (електронско полагање - Microsoft Teams) Проф. д-р Ристовска (усно полагање во живо)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно) та	Казнено право (on-line, усно)	Право на друштва - 1 група	Право на друштва - 2 група	
		12.00 - 14.00	КПП - проф. Лажетий - во живо, усмено, проф. Калаџиев - во живо, усмено, проф. Мисоски - во живо, усмено, проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетий, Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП. Основни институти на јавно и приватно право - проф. Мисоски								Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	Казнено право (on-line, усно)	Етнички конфликти во меѓународни односи(Политички на Мак и Анг) и Сите изборни и опциони предмети кај А. Чупеска на Ms. Teams		КАЗНЕНО ПРАВО – ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми сем. КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО МАТ.ПРАВО, 9ти сем МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО, 8ти сем. МАСТЕР КАЗНЕНО, ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ТУПАНЕСКИ И ПРОФ. ДЕАНОСКА - усно на Ms. Teams
		15.00 - 17.00							ОЈ - Односи со медиуми		Пос - Меѓународно право (мж. и англ. група) - електронски усно	Пос - Политичка социологија	Казнено право (on-line, усно)		
четврток	22-Сеп	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиќан, проф. Стојков, проф. Шапкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	МП - 1 група (Microsoft Teams, усно)	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	ОЈ - Маркетинг (односи со јавност), НС Применета економика (студии по новинарство), Пос - Економски систем и економска политика (политички студии на македонски и на англиски јазик), Применета економика правни студии, мастер Деловно право - Основи на Маркетинг, Деловно окружување на РМ, Брендирање и рекламирање, Маркетинг и медиуми проф. д-р В.Узунов, и проф. д-р Б.Петревска, online Microsoft Teams	Трговско право, меѓународно тровско право, трговско право применета програма, стечај и стечајна постапка, корпоративна исолвентност ПИСМЕНО ВО ЖИВО	ПИТ кај проф. д-р Гоце Наумовски	ПИТ кај проф. д-р Драги Рашковски	Пос - Современи политички системи - проф. д-р Т. Караќамишева (online, Ms. Teams), проф. д-р Спасеновски (во живо усно полагање) Доц. д-р Кртолица (писмено полагање во живо) ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо) Локална самоуправа	НС, Пос - Англиски јазик, во живо, писмено, во 10п, амфитеатар 3 на филолошки факултет		Проф. д-р Рената Девоска, изборни и опциони предмети, предмети од мастер студии, електронски	Проф. д-р Караќамишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)	
		12.00 - 14.00		МП - 1 група (Microsoft Teams, усно)	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	Применета економика проф. д-р В.Узунов и проф. д-р Б.Петревска, online Microsoft Teams		ПИТ кај проф. д-р Гоце Наумовски	ПИТ кај проф. д-р Драги Рашковски	Меѓународно договорно право, Право на внатрешен пазар на ЕУ НС - Основни институти на јавно и приватно право					

